



СЛУЖБЕН ЛИСТ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото кингводство 60802-603-21943

Петок, 5 август 1988

БЕЛГРАД

БРОЈ 48

ГОД. XLIV

Цена на овој број е 940 динари. – Аконтација на претплата за 1988 година изнесува 20.800 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

635.

По повод разгледувањето на Извештајот за остварувањето на Договорот за основите на заедничката земјишна политика, на седниците на Одборот на Соборот на републиките и покраините за општествен план и развојна политика, одржани на 2 и 3 март и на 21 јули 1988 година, Комисијата на Собранието на СФРЈ за земјоделство, одржана на 20 април 1988 година, и на Одборот на Сојузниот собор за општествено-економски односи, одржана на 28 април 1988 година, како и на расправата на Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, одржана на седницата од 29 јули 1988 година, врз основа на член 287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со чл. 116 и 211 од Деловникот на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 29 јули 1988 година, донесе

ПРЕПОРАКА

ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗЕМЈИШНАТА ПОЛИТИКА

Повикувајќи се на уставното начело за земјиштето како благо од општ интерес, а тргнувајќи од Договорот за основите на заедничката земјишна политика, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ

Оценува

1. Со донесувањето на Договорот за основите на заедничката земјишна политика е создадена добра основа за поусpesно решавање на актуелните проблеми и за унапредување на заштитата и на користењето на земјоделското земјиште. Собранијата на републиките и собранијата на автономните покраини со своите законодавни, плански и други активности изградија соодветни нормативни и други суштествени претпоставки за неговото остварување, со што позначајно е координирана и интензивирана вкупната активност врз спроведувањето на земјишната политика во сите општествено-политички заедници, иако се уште со мошне различни практични резултати.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија укажува на тоа дека, и покрај постигнатите резултати, земјишната политика сепак не се остварува во согласност со определувањата од Општествениот план на Југославија за периодот од 1986 до 1990 година, а со тоа и од Договорот за основите на заедничката земјишна политика, пред се поради недоволната материјална поддршка во изработката и реализацијата на конкретните проекти и програми од областа на зачувувањето и користењето на земјоделското земјиште.

2. Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ги истакнува следните најважни проблеми што се пројавуваат во остварувањето на земјишната политика:

– вкупните земјоделски површини постојано се намалуваат, а во текот на последните две и пол децении се намалени за над 5 на сто, односно од 15,0 на 14,2 милиони ha или за околу 800.000 ha. Промените на намената на земјоделското во неземјоделско земјиште имаат крупни негативни последици врз постојаното намалување на сендбените површини, забавениот растеж на земјоделското производство и неговото се поинтензивно трансформирање

од производствено во потрошно благо. Ваквите процеси реално ја загрозуваат нашата инаку релативно оскудна земјишна основа. Инаку, Југославија спаѓа во редот на средно сиромашните држави во светот, бидејќи располага со сè на сè 0,35 ha обработливи површини по жител, а според интензитетот на менувањето на намената на земјоделското земјиште, нашата земја е меѓу првите во Европа;

– прекумерното уситување на поседите во индивидуалниот сектор и сè поголемата парцелизација на земјоделските површини во голема мера определуваат екстензивен карактер на земјоделското производство, ниска продуктивност на трудот високи трошоци на обработката и изостанување на специјализација во производството. Ваквото уситување на поседите и парцелите кај нас е потполно спротивно на движењата во европските земји. Една од суштествените причини за ваквата состојба е неадекватното право на наследување на земјиштето што сè повеќе води во правец на пораст на земјосопствениците и на намалување на бројот на земјоделците;

– високо е апсолутното и релативното учество на неопработените ораници и угари. Неопработените ораници и угари сега изнесуваат околу 630.000 ha или една десеттина од вкупните оранични површини, што укажува на тоа дека станува збор за крупен и значаен проблем на сегашните и идните генерации;

– минимално е учеството на одводнувањето и наводнувањето површини во вкупното земјоделско земјиште како најсуштествена претпоставка за интензивирање на производството, измена на сендбената структура и за поголемо користење на генетскиот потенцијал на културните растенија во југословенското стопанство. Површините под хидросистеми за наводнување се движат под 2 на сто, и тоа без суштествени промени во целиот повоен период;

– на плавење или на поплави постојано се изложени поголеми површини најплодно земјоделско земјиште, при што делумно се штитат само околу една третина од вкупните обработливи површини. Секоја година пороти и неуредените водени текови однесуваат големи количества плодно земјиште во речните текови и морињата;

– квалитетот, богатството и плодноста на земјиштето се загрозени, исто така, со неадекватната употреба на хемиските средства, со загадувањето на земјиштето и на човековата околина и со несоодветните агротехнички мерки.

3. Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија посебно оценува дека се уште не е изградена општествената свест за потребата од порационално управување со земјоделското земјиште, што има за последица низок степен на заштитата, непланско и неадекватно користење на земјоделското земјиште и заостанување во преземањето на конзистентни и целосни мерки на земјишната политика.

Тргнувајќи од дадените оценки и уставното начело дека земјиштето е благо од општ интерес и, едновременно, услов, средство и предмет за работа во земјоделството и дека има повеќекратно незаменлива улога, посебно за организацијата на современото земјоделско производство, Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ

ПРЕПОРАЧУВА

1. Сите општествени субјекти, а особено учесниците на Договорот за основите на заедничката земјишна политика, координирано и интензивно да продолжат со негово

то натамошно остварување. Во врска со тоа, се истакнува потребата од поконкретна разработка на заеднички усвоени определувања од областа на заштитата и користењето на земјоделското земјиште во соодветните планско-развојни и други документи заради што поуспешна реализација на оваа препорака.

2. Дека, заради запирање на натамошниот процес на намалување на земјоделските, обработливите и ораничните површини, како и заради создавање услови за нужен пресврт на овој процес во правец на зголемување на сите категории на земјоделско земјиште, е неопходно земјишната политика и просторното планирање да станат составен дел на политиката на општествено-економскиот развој. Затоа е потребно во целата земја значително да се зголеми економските надомести за измена на намената на земјоделското земјиште, што ќе овозможи поправка на бонитетот на постојните и приспособување на новите земјоделски површини за соодветни култури. Со овие и со други мерки, исто така, треба да се обезбедат мерки и решенија така што, врз основа на усвоените агрокарти на републиките и автономните покраини, најдобрите земјишта трајно да се запазат за земјоделско производство.

3. Со исклучително општествено внимание да се пристапи кон решавање на енормно големата распарцелираност на земјоделските површини, како најголем анахронизам на нашето земјоделство. Пристапот кон овој проблем подразбира потемелно согледување на причините за оваа појава и преземање на соодветни мерки за зголемување и групирање на парцелите и поседите во согласност со современите барања на аграрната економија. Затоа се наметнува потребата не само од поенергично запирање на натамошниот процес на парцелизација, туку и вкрупнување на парцелите и поседите на индивидуалните земјоделски стопанства. Парцелизацијата на земјоделското земјиште треба да се запре како со новите законски решенија и соодветната даночна политика, така и со спроведувањето на прописот за забрана на раситнувањето на парцелите, со соодветни измени на прописот за наследувањето што сега многу поттикнува и придонесува за уситување на поседите. Исто така, неопходно е да се определиме за дестимулирање на преминувањето на земјоделското земјиште во сопственост на неземјоделци, поинтензивно да ја продолжиме постапката за организирање на комасации и арандации, да отвораме процеси за концентрација на земјиштето и на тој начин да создаваме општествено-економски услови за создавање на економски оптимални земјоделски домаќинства и општествени стопанства.

4. Во сите републики и автономни покраини да се разработат конкретни програми и проекти за постепено и економски осмислено приспособување на неработеното земјиште и угарите за соодветни култури и со тоа да се вклучат во производственото земјоделско благо. Заради реализација на оваа задача од посебен општествен интерес, неопходно е да се предвидат и соодветни средства и мерки во рамките на општествените планови во републиките и во автономните покраини.

5. Да се согледаат причините за долгата стагнација и да се преземат мерки за зголемување на површините во системите за одводнување и наводнување. Соборот укажува на тоа дека капитално интензивните зафати од областа на одводнувањето и наводнувањето на земјиштето се суштествен услов за интензификација на земјоделското производство. Со оглед на мошне ограничената инвестициона способност на земјоделските организации на здружен труд и на постојната гранска и територијална имобилност на општествената акумулација, неопходно е, заради обезбедување средства за изградба и доградба на значајните хидросистеми, како што се Дунав-Тиса-Дунав и други, системски и институционално на ниво на земјата да се изнајдат адекватни решенија за финансирање на ваквите проекти од заеднички интерес за земјата во целост.

6. Заштитата на земјиштето од ерозија, подземни и поплавни води да се врши по пат на озеленување, пошумување, изградба на акумулациони базени за прифаќање на поплавните води, со регулација и мелiorативни зафати. Изворите на средствата и мерките треба да се решаваат врз стабилна и трајна системска основа.

Исто така, зачувувањето на квалитетот, богатството и плодноста на земјиштето треба да се заснова врз перманентна контрола на овие својства, како и врз поголемата употреба на органските ѓубрива и многу порационалното

користење на вештачките ѓубрива и на средствата за заштита на растенијата. Заштитата на земјиштето од загадување со опасни материи и ревитализацијата на оштетеното земјиште треба наполно да се усогласат со политиката во областа на човековата средина и трајната заштита на земјиштето од агенсите со штетно дејство.

7. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ им препорачува на учесниците на Договорот за основите на заедничката земјишна политика врз заедничка основа посебно да ги уредат и следниве прашања од заеднички интерес.

- утврдување на земјишниот максимум на неземјоделците и регулирањето на прашањата во врска со отуѓувањето на земјиштето над пропишаниот максимум;

- утврдувањето на единствени критериуми за определување на земјишниот максимум на земјоделците во ридско-планинското подрачје;

- разработката на единствена методологија за статистичкото следење и постојаното следење на показателите што се значајни за остварувањето на земјишната политика, што исто така треба да се опфати со Програмата за статистичките истражувања од интерес за целата земја;

- подготовката на заеднички стручни основи за донесување на методологија за утврдување на бонитетот на земјиштето како основица, за рејонизација на земјоделското земјиште.

8. Остварувањето на договорените определувања на земјишната политика подразбира континуирано преземање на комплексни мерки од страна на сите општествени субјекти, научно осмислени проекти и поврзаност на материјалниот, научниот, технолошкиот, просторниот и аграрниот развој. Заради тоа треба да се обезбедат и соодветни извори на средства за финансирање и кредитирање на акциите во земјишната политика, со определено учество на бесповратни средства и поповолни рокови на отплата, зашто станува збор за создавање на услови за конституирање на ново производство.

Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ, исто така смета дека е неопходно насекаде да се пристапи кон интензивирање, односно поттикнување на акциите за поопштествување на земјиштето, не само со откуп, туку и со разни други видови, со едновремена општествена поддршка на окрупнувањето на поседот на индивидуалните земјоделски домаќинства, и со тоа на создавањето на нови услови за зголемување како на продуктивноста, така и на обемот на вкупното земјоделско производство. Поради тоа, за да се обезбеди оптимално искористување на земјиштето во земјоделството е неопходно да се врши негово уредување во смисла на окрупнување, комплексно уредување и катастарско средување, со едновременно пропишување на обврски за ажурирање на работата на катастарот и утврдувањето на земјишните книги во целата земја и да се изврши премер на земјиштето, секаде каде што тоа не е сторено. Сето ова подразбира и работа врз побрзо оспособување на соодветните стручните служби.

9. Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ им препорачува на учесниците на Договорот за основите на заедничката земјишна политика заеднички да ја разгледаат потребата од измени и дополненија на овој договор во согласност со барањата од оваа препорака и уставните промени и да преземат потребни мерки и активности за нејзино спроведување.

Оваа препорака ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

Бр. 320-1/88-045
29 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Душан Поповски, с.р.

Претседател
на Соборот на Републиките
и покраините,
Абаз Казани, с.р.

636.

Врз основа на член 11 од Законот за средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот од 1986 до 1990 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 75/85 и 31/87) и член 31 став 2 точка 2 од Статутот на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 61/86), Собранието на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, на 15 седница одржана на 27 јули 1988 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ГОДИШНАТА И МЕСЕЧНАТА АКОНТАЦИЈА НА СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ РЕПУБЛИКИ И АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА 1988 ГОДИНА

1. Во Одлуката за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1988 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 18/88) точката 1 се менува и гласи: „Височината на годишната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1988 година (во натамошниот текст: Фондот) се утврдува во износ, и тоа:

– во милиони динари –

Републики и автономни покраини	ВКУПНО	Од тоа	
		со здружување на труд и средства	задолжителен заем
1	2	3	4
СР Босна и Херцеговина	181.490,4	100.164,6	81.325,8
СР Македонија	76.596,0	42.273,4	34.322,6
СР Словенија	282.110,4	155.696,8	126.413,6
СР Србија надвор од териториите на автономните покраини	306.852,0	243.149,5	63.702,5
САП Војводина	115.970,4	91.894,9	24.075,5
САП Косово	27.643,2	21.904,5	5.738,7
СР Хрватска	336.835,2	185.899,3	150.935,9
СР Црна Гора	25.677,6	14.171,5	11.506,1
ВКУПНО:	1.353.175,2	855.154,5	498.020,7”

2. Точката 2 се менува и гласи:

„Месечните аконтации на средствата на Фондот од точка 1 на оваа одлука се утврдуваат во следните износи:

– во милиони динари –

Републики и автономни покраини	ВКУПНО	Од тоа	
		со здружување на труд и средства	задолжителен заем
1	2	3	4
СР Босна и Херцеговина	15.124,2	8.347,1	6.777,1
СР Македонија	6.383,0	3.522,8	2.860,2
СР Словенија	23.509,2	12.974,7	10.534,5
СР Србија надвор од териториите на автономните покраини	25.571,0	20.262,4	5.308,6

1	2	3	4
САП Војводина	9.664,2	7.657,9	2.006,3
САП Косово	2.303,6	1.825,4	478,2
СР Хрватска	28.069,6	15.491,6	12.578,0
СР Црна Гора	2.139,8	1.181,0	958,8
ВКУПНО:	112.764,6	71.262,9	41.501,7”

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Собрание на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини

02 Бр. 574/2-88
27 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Собранието на Фондот,
Драго Штиглиќ, с. р.

637.

Врз основа на член 1036 став 1 точка 5 од Законот за поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/77, 13/82 и 30/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ НА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА НА БРОДАРОТ

1. Паричните износи на кои бродарот на поморски брод може во смисла на член 380 од Законот за поморската и внатрешната пловидба (во натамошниот текст: Законот), да ја ограничи својата одговорност, се:

1) 100.000 динари по една тона од тонажата на бродот, ако од еден настан настанало само побарување од материјални штети;

2) 300.000 динари по една тона од тонажата на односниот брод ако од еден настан настанало само побарување од телесни штети;

3) 300.000 динари по една тона од тонажата на односниот брод, ако од еден настан настанале побарувања од телесни штети и побарувања од материјални штети. Од тој износ, износот од 200.000 динари по една тона е наменет исклучително за намирување на побарувањата од телесни штети, а износот од 100.000 динари по една тона – исклучително за намирување на побарувањата од материјални штети.

2. Паричните износи до кои бродарот на брод за внатрешна пловидба може, во смисла на член 381 од Законот, да ја ограничи својата одговорност, се:

1) за брод наменет за превоз на товар:
– 12.500 динари по една тона на најголема носивост на брод без сопствен погон;

– 12.500 динари по една тона на најголема носивост на брод со сопствен погон зголемен за износ до 20.000 динари по секој kW машински уред за погон на брод;

2) за брод што не е наменет за превоз на товар – 75.000 динари по еден кубен метар истиснина на најголемо дозволено газалиште на бродот;

3) за влекач и потискувач – 25.000 динари по секој kW машински уред за погон на брод.

3. Паричниот износ на ограничениот одговорност на бродарот од член 382 од Законот, за бродови од внатрешна пловидба, не може да биде помал од 5.000.000 динари.

4. Паричниот износ на одговорноста на бродар за надомест на штета за оштетување, кусок или загуба на товар, како и за задоцнување во предавање на товарот, од член 567 став 1 од Законот, не може да биде поголем од 200.000 динари по единица на оштетен, со кусок или загубен товар или товар предаден со задоцнување.

5. Паричниот износ до кој бродарот одговара во случај на смрт или телесна повреда на патник, од член 626 став 1 на Законот во сите случаи е 30.000.000 динари по еден патник и патување.

6. Паричните износи до кој бродарот одговара за штетата причинета на багажот поради неговото оштетување, кусок или загуба или задоцнување во предавањето на багажот на патникот од член 627 став 1 од Законот, се:

1) за рачен багаж – 300.000 динари по еден патник и патување;

2) за возила, вклучувајќи и багаж што се превезува во возило или на него 1.800.000 динари по возило и патување;

3) за друг багаж, освен багажот од одредбите под 1 и 2 на оваа точка – 450.000 динари по еден патник и патување.

7. Паричниот износ до кој носителот на правото на располагање со брод, односно сопственикот на бродот одговара, во смисла на член 842 од Законот, не може да биде помал од 200.000 динари по случај и тона, со тоа што вкупниот износ во никој случај не може да премине 21.000.000.000 динари.

8. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за паричните износи на ограничување на одговорноста на бродарот („Службен лист на СФРЈ”, бр. 29/86).

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 242
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

638.

Врз основа на член 83 од Законот за договорите за превоз во железничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ ДО КОИ СЕ ОГРАНИЧУВА ОДГОВОРНОСТА НА ПРЕВЕЗУВАЧОТ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАЌАЈ

1. За штета настаната поради смрт, оштетување на здравје или повреда на патник, превезувачот одговара до износот од 30.000.000 динари по еден патник.

2. Иносот на оштетата што превезувачот ја плаќа за загуба или оштетување на рачен багаж, не може да биде поголем од 300.000 динари по еден патник.

3. Износот на оштетата што превезувачот ја плаќа за загуба или оштетување на предмети не може да биде поголем од 30.000 динари по еден килограм бруто маса од загубениот или оштетениот предмет.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 243
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

639.

Врз основа на член 231 од Законот за облигационите и основните материјално-правни односи во воздушната пловидба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 22/77 и 12/85), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ ДО КОИ СЕ ОГРАНИЧУВА ОДГОВОРНОСТА НА ПРЕВЕЗУВАЧОТ ВО ВОЗДУШНАТА ПЛОВИДБА

1. За штета настаната поради смрт, оштетување на здравје или повреда на патник, превезувачот одговара до износот од 30.000.000 динари по еден патник.

2. Износот на надоместот на штетата за која превезувачот одговара поради загуба или оштетување на рачен багаж, не може да биде поголем од 600.000 динари по еден патник.

3. Износот на надоместот на штета за која превезувачот одговара поради загуба или оштетување на предмети не може да биде поголем од 30.000 динари по еден килограм бруто маса на предметот.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 244
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

640.

Врз основа на член 115 од Законот за договорите за превоз во друмскиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ”, бр. 2/74), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПАРИЧНИТЕ ИЗНОСИ ДО КОИ СЕ ОГРАНИЧУВА ОДГОВОРНОСТА НА ПРЕВЕЗУВАЧОТ ВО ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ

1. За штета настаната поради смрт, оштетување на здравје или повреда на патник превезувачот одговара до износот од 30.000.000 динари по еден патник.

2. Износот на оштетата за загуба или оштетување на багаж за кој одговара превезувачот не може да биде поголем од:

1) 300.000 динари по еден колет – за багаж;

2) 30.000 динари по еден патник – за рачен багаж.

3. Износот на оштетата за која превезувачот одговара поради загуба или оштетување на предмети, не може да биде поголем од 30.000 динари по еден килограм бруто маса од изгубениот или оштетениот предмет.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 245
30 јуни 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Јанез Земљарич, с. р.

641.

Врз основа на член 134 став 2 од Законот за девизно-то работење („Службен лист на СФРЈ”, бр. 66/85, 71/86 и 3/88), во согласност со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА ДЕВИЗИТЕ УТВРДЕНИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1988 ГОДИНА

1. За потребите на општествените дејности во републиките и автономните покраини, конвертибилните девизи утврдени во износ од 327,7 милиони САД долари се распоредуваат, и тоа:

Република/автономна покраина	Во милиони САД долари
СР Босна и Херцеговина	37,7
СР Македонија	16,17
СР Словенија	78,0
СР Србија	109,8
САП Војводина	26,9
САП Косово	3,6
СР Хрватска	79,9
СР Црна Гора	5,6
ВКУПНО:	327,7

2. За потребите на општествените организации што не се опфатени со член 132 од Законот за девизното работење се распоредуваат 4.737.000 САД долари.

Девизите од став 1 на оваа точка се распоредуваат во следните износи:

Реден број	Корисник	Износ во САД долари
1	Југословенска авторска агенција	1.500.000
2	Стопанска комора на Југославија	300.000
3	Задружен сојуз на Југославија	9.600
4	Југословенски национален одбор на Меѓународната трговска комора	6.700
5	Социјалистички сојуз на работниот народ на Југославија:	
	- за општествените организации и здруженијата	2.320.000
	- весникот „Борба“	600.700
Вкупно 1 до 6:		4.737.000

3. Со девизите од точ. 1 и 2 на оваа одлука се опфатени веќе одобрените аванси, а плаќањата можат да се вршат до 31 декември 1988 година.

Со распоредените девизи од оваа одлука не се опфатени плаќањата на обврските по странските кредити и конвенциските обврски, како ни плаќањата на резервни делови за одржување на увозна опрема и на увозот на стоки распоредени на ЛБ режим, чие плаќање е слободно.

4. Распоредот на девизите на крајните корисници од точка 2 став 2 под реден број 5 алинеја прва ќе го врши Сојузната конференција на ССРЈ.

5. Користењето на девизите од точ. 1 и 2 на оваа одлука не ги исклучува правата на увоз и плаќање, кои се остваруваат според други основи од Законот за девизното работење.

6. Под користење на девизи во смисла на оваа одлука се подразбира вредноста на стоките што се увезуваат и царината во 1988 година, како и на платените услуги.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 272
4 август 1988 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Милош Милосавлевиќ, с. р.

642.

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за пуштање лекови во промет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86), претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство издава

НАРЕДБА

ЗА ЛЕКОВИТЕ ЗА УПОТРЕБА ВО ВЕТЕРИНАТА ШТО ПОДЛЕЖАТ НА ПОСЕБНА КОНТРОЛА

1. Организациите на здружениот труд што произведуваат или увезуваат лекови должни се, покрај редовната

контрола, да вршат и посебна контрола на лековите што ги произведуваат односно увезуваат, и тоа:

- 1) лековите од биолошко потекло (серуми, вакцини, алергени, антигени);
- 2) готовите лекови што содржат антибиотици;
- 3) готовите лекови што содржат хормони;
- 4) првите серии на секој новоодобрен готов лек пред неговото пуштање во промет.

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 4529/1
25 јули 1988 година
Белград

Претседател
на Сојузниот комитет за
земјоделство,
Сава Вујков, с. р.

643.

Врз основа на член 34 став 4 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/84 и 59/86), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА КОЈ СЕ ВРШИ ИСПИТУВАЊЕ НА ТИПОТ НА МЕРИЛАТА

Член 1

Во Правилникот за начинот на кој се врши испитување на типот на мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 26/84) во член 15 по зборовите: „барањето“, запирката и зборовите: „освен еден примерок што го задржува Заводот“, се бришат.

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 02-2036
13 јуни 1988 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милан Межек, с. р.

644.

Врз основа на член 40 точ. 1 и 5 и член 93 став 5 од Законот за вкупниот приход и доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 72/86, 42/87, 65/87, 87/87 и 31/88), Сојузниот завод за статистика утврдува и објавува

ЕДИНСТВЕНИ КОЕФИЦИЕНТИ

ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ И ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА И ПРОЦЕНТ НА РАСТЕЖОТ НА ЖИВОТНИТЕ ТРОШОЦИ

1. Единствениот коефициент, според индексот на цените на производителите на индустриски производи за јули 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 0,781.

2. Единствениот коефициент, според просечниот месечен индекс на цените на производителите на индустриски производи за јули 1988 година во однос на декември 1987 година, изнесува 0,086.

3. Просечниот растеж (процентот) на животните трошоци во СФРЈ во периодот јануари-јули 1988 година, во однос на просекот на животните трошоци во 1987 година, изнесува 105,6%.

Бр. 001-3125/1
2 август 1988 година
Белград

Заменик на директорот
на Сојузниот завод за
статистика,
м-р Љубомир Кеџиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

- за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Замбија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

M. Ginson Roberts Zimba, извонреден и ополномоштен амбасадор на Република Замбија во СФР Југославија.

Бр. 1
11 јануари 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

- за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Народна Република Бангладеш

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Khurshid Hamid, извонреден и ополномоштен амбасадор на Народна Република Бангладеш во СФР Југославија.

Бр. 2
19 јануари 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува

- за особени заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Арапска Република Сирија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЛЕНТА

Adnan Nachabe, извонреден и ополномоштен амбасадор на Арапска Република Сирија во СФР Југославија.

Бр. 3
21 јануари 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

- врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Хрватска

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Антуновиќ Анте Божидар, Брзић-Иванчић Николе Војна, Миховиловић Петра Бранислав, Милош Јерка Марко, Невешњанин Ивана Божо, Жувела Николе Станко;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Чаушевић Реџе Салко, Маненица Николе Бариша, Софилић Мустафе Адем;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Балент Јакоба Ђуро, Бунчуга Јуре Јуре, Ђапић-Салапић Петра Цецилија, Лисјак Ивана Стјепан, Магдић Јосипа Стјепан, Малетић Николе Иван, Мичица Вида Мате, Паучник Марка Стјепан, Петров Грге Александар, Шетек Стјепана Стјепан, Бучагић Душка Стјепан, Зорко Данијела Данијел;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Чандрилић Фране Винко, Дујић Јосипа Миле, Гризель Блажа Веселко, Крашовец Стјепана Ивица, Мишљеновић Миленка Владимир, Шета Антуна Антун, Вицковић Адама Никола, Жагар Антуна Звонимир;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бојић Боже Драго, Божић Маријана Фране, Бракус Јосипа Иван, Чопор Људевита Иван, Чубрило Боже Глишо, Чурлин Ивана Иван, Дражина Јакова Динко, Флего Дишана Миро, Гаћа Буре Мирослав, Хржић Андрије Виктор, Локић Стевана Чедомир, Југ Јосипа Јосип, Јурош Мате Иван, Канцијан Буре Станко, Карагић Момчила Сreto, Карановић Мирка Борко, Коњић Јосипа Рудолф, Кордић Љубице Бранко, Ковач Михајла Ела, Ковач Јосипа Стеван, Крампач Јосипа Здравко, Ласан Ивана Златко, Лончар Боже Иван, Мацаш Ладислава Ервин, Манојловић-Накић Ивана Ката, Марињак-Бабок Стјепана Марија, Матић Ивана Томислав, Медиговић Андрије Вељко, Микевић Фране Јосип, Микуш Блажа Фране, Обрадовић Јове Раде, Павичић Смиле Сreto, Павилић Николе Здравко, Петровић Стјепана Стјепан, Посавец Мије Томо, Пухарић Клементина др Иво, Радић Вјекослава Јуре, Радовановић Цвете Јосип, Раћеновић Стјепана Илија, Рончевић Ивана Иван, Сатаић Стјепана Иван, Souchanek Ernesta Ernest, Стевановић Драгутина Никола, Сулимановић Фране др Буро, Штур Глигорија Јарослав, Шимунић Илије Велимир, Шлендер Милана Божидар, Тишлер Виктор Фридрих, Товернић Људевита Јурај, Тртањ Мате Вјекослав, Ботава Иве Ана, Вукас Павла Звонимир, Вукелић Миле Бранко, Вулетић Петра Вуле;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Живковић Душана Боро;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Андрашек Фране Јосип, Босанац Душана Стево, Бронић Петра Јосип, Чобанов Светина Анте, Фресл Блажа Јосип, Гожовић-Коломан Шиме Илонка, Хујс-Колић Стјепана Марија, Иванчан Имбре Мирко, Јаковлев Владе Ђурица, Јовановић Драгутина Никола, Катанец-Вуковић Мирка Марија, Марић Ивана Иван, Мојзеш Јосипа Јосип, Мукић Џемала Иван, Остојић-Ивић Пере Душанка, Пајтлар Фране Антун, Перковић-Марковић Николе Марија, Посиловић Рудолфа Јосип, Рајх-Задро Јозе Даница, Степић Миле Мато, Шимун Јосипа Марсел, Тариташ Стјепана Драгутин, Тома Антала Карол, Вуксановић Благоја Васкрсије, Зетанић Мишка Мишко;

- за заслуги и постигнати успеси во работата врз општарнародната одбрана

СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Грбић Саве Вељко, Зечевић Мирка Душан, Жуњак Марка Марко;

Од СР Словенија

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Кладник Матија Јуриј;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Корелц Јанез Франц, Жеварт Балтезар Милан;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Ал 'Хиасат-Опрешник Марка Марија, Вевк Виктор Вилем, Боговић-Скок Игнац Бранка, Хартер Хелене Макс, Коцјан Франц др Франц, Комар-Коси Франц Силва, Маролт Франц Алојзиј, Микић Же Маријан, Милич Филипа Славко, Митић Трајка Добривоје, Оберч Јанеза Богомир, Пинтар Антона Бранко, Подгорник Јанеза Јанез, Прапротник Андреј Марија, Ресник Иван Ила, Саје Франц Франц, Сушник Ивана Метод, Шетинић-Голич Же Ана, Шимундић Ивана Мате, Штухец Антона Јанко, Зајец Мартина Мартин;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Giachin Luigi Bruno, Козјек Франц Франц, Кржић Франца Франци;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Цимерман Штефан Божидар, Јурак Алојз Алојз, Капун Јожеф Франц, Кромар Франца Стане, Матвоз Алберт Габријел, Ојданич Никола Петер, Пандур Лудвик Лудвик, Пездичек Андреј Петер, Поточник Јанез Симон, Палпа Милан Данило, Рожич Винко Бранко, Рожман Франц Вико, Скриварник-Цеговник Филипа Јерица, Умек-Млакар Же Жожи, Верк-Плевчак Же Светозара;

- за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Фуџир-Макуц Станко Силва, Ившек-Симонич Нежка Цветка, Ошлај Мартин Борут, Рожман Јожета Бојан, Станић Шиме Живко;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Гасарт-Мухич Јанез Иванка, Забуковец-Брезовар Франц Марија.

Бр. 4
26 јануари 1988 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Лазар Мојсов, с. р.

СОДРЖИНА

Страна

635. Препорака за остварување на земјишната политика	1309
636. Одлука за измени на Одлуката за годишната и месечната аконтација на средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини за 1988 година	1311

	Страна		Страна
637. Одлука за паричните износи на ограничување на одговорноста на бродарот — — — — —	1311	641. Одлука за распоредување на девизите утврдени за потребите на општествените дејности и општествените организации за 1988 година —	1312
638. Одлука за паричните износи до кои се ограничува одговорноста на превезувачот во железничкиот сообраќај — — — — —	1312	642. Наредба за лековите за употреба во ветерината што подлежат на посебна контрола — — — —	1313
639. Одлука за паричните износи до кои се ограничува одговорноста на превезувачот во воздушната пловидба — — — — —	1312	643. Правилник за измена на Правилникот за начинот на кој се врши испитување на типот на мерилата — — — — —	1313
640. Одлука за паричните износи до кои се ограничува одговорноста на превезувачот во друмскиот сообраќај — — — — —	1312	644. Единствени коефициенти за ревалоризација на основните и другите општествени средства и процент на растежот на животните трошоци —	1313
		Одликувања — — — — —	1314